

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 60

11 март 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.	Стр.
1044.	1046.
Уредба за функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и спасување, бојата, светлосните и звучните уреди и обележја на возилата што ги користат републичките сили и на возилата што ги користат просторните сили и воздухопловите за заштита и спасување што се користат во мир и вонредна состојба и начинот на истакнување на меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита во случај на воена состојба на униформата и функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и спасување, обележувањето на возилата и воздухопловите, на објектите, на средствата за заштита и спасување и на градбите и инсталациите што содржат опасни сили.....	Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....
2	24
1045.	1047.
Правилник за количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во националната сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза и начинот на водење на евиденција.....	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....
20	25
	1048.
	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....
	25
	1049.
	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....
	26
	1050.
	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....
	26
	1051.
	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	28
	1052.
	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....
	28
	1053.
	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	29
	1054.
	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	30
	1055.
	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....
	30
	1056.
	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	31
	1057.
	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	31
	1058.
	Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....
	33
	1059.
	Упатство за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.....
	35
	Огласен дел
	1-120

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1044.

Врз основа на член 115 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, БОЈАТА, СВЕТОСНИТЕ И ЗВУЧНИТЕ УРЕДИ И ОБЕЛЕЖЈА НА ВОЗИЛАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ И НА ВОЗИЛАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ ПРОСТОРНИТЕ СИЛИ И ВОЗДУХОПЛОВИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО МИР И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА И НАЧИНОТ НА ИСТАКНУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЗНАК ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО СЛУЧАЈ НА ВОЕНА СОСТОЈБА НА УНИФОРМАТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ВОЗИЛАТА И ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, НА ОБЈЕКТИТЕ, НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И НА ГРАДБИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ШТО СОДРЖАТ ОПАСНИ СИЛИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Предмет на уредување

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и спасување, бојата, светлосните и звучните уреди и обележја на возилата што ги користат републичките сили и на возилата што ги користат просторните сили и воздухопловите за заштита и спасување што се користат во мир и вонредна состојба и начинот на истакнување на меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита во случај на воена состојба на униформата и функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и спасување, обележувањето на возилата и воздухопловите, на објектите, на средствата за заштита и спасување и на градбите и инсталациите што содржат опасни сили.

**II. ФУНКЦИОНАЛНИ ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА
СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ
ВО МИР И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Функционални ознаки на работната и на свечената униформа

Член 2

Функционалната ознака што се истакнува на работната и на свечената униформа на припадниците на републичките и просторните сили за заштита и спасување што се користат во мир и вонредна состојба е во форма на круг со дијаметар од 80 мм. Подлогата на кругот е во портокалова боја. Во внатрешноста е поставен рамностран триаголник во темносива боја кој го допира работ на кругот. Во внатрешноста помеѓу првата и втората портокалова линија кружно е испишан текст во бела боја: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

Функционалната ознака од став 1 на овој член, покрај на македонски јазик се изработува и на англиски јазик. За време на учество на меѓународни вежби, работилници, семинари и меѓународни мисии се користи ознаката којашто е испишана на англиски јазик.

Функционалните ознаки од ставовите 1 и 2 на овој член, се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на оваа уредба.

**Функционални ознаки на униформата на специјалните сили за заштита и
спасување**

Член 3

Функционалните ознаки на униформата на специјалните сили за заштита и спасување што се користат во мир и вонредна состојба го имаат за основа меѓународниот знак на цивилната заштита од член 14 од оваа уредба, со тоа што во средината е симболот за специјалност, и тоа за:

1. единиците за воздухоплови – елиса во бела боја со димензии 20 x 20 мм;
2. единиците за асанација на теренот – знаменце во жолта боја, во обем на триаголник, широчината кон копјето 12 мм, височината 15 мм, должината на слободниот дел под знаменцето 10 мм и широчината на копјето 2мм;
3. единиците за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло – крст во светложелта боја, со димензија на краците 20 мм, широчина 5 мм;
4. единиците за згрижување на население – шатор во бела боја со димензии 25 x 20 мм;
5. единиците за извидување – двоглед во бела боја со димензии 10 x 25мм;

6. единиците за логистика – камион во бела боја со димензии 15 x 20 мм;
7. единиците за заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства – силуета на бомба во црвена боја, со височина 20 мм, широчина 8мм;
8. единиците за спасување на планина – (планина, цепин и јаже) во бела боја со димензии 25 x 20 мм;
9. единиците за прва медицинска помош- црвен крст, со должина на краците со димензии 20 x 5мм;
10. единиците за противпожарна заштита–пламен во црвена боја, со димензии 15 x 20 мм;
11. единиците за справување и спасување од поплави – три хоризонтални бранови во светлосина боја со димензии 25 x 15 мм;
12. единиците за заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло– лист со зелена боја со димензии 20x 20мм;
13. единиците за радиолошка, хемиска и биолошка деконтаминација– стилизирана тролистна детелина во жолта боја, со димензии 20 x 20 мм;
14. единиците за спасување и расчистување од урнатини–техничко тркало со црвена боја, со надворешен пречник 20 мм и широчина 5мми
15. единиците за спасување од високи објекти со користење на јаже –силуета на спасувач со бела боја со димензии 20x 25 мм.

Функционалните ознаки на униформата на специјалните сили за заштита и спасување се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на оваа уредба.

Функционални ознаки на униформите на припадниците на републичките сили за заштита и спасување според функциите во единиците за заштита и спасување

Член 4

Функционалните ознаки на униформите на припадниците на републичките сили за заштита и спасување според функциите во единиците за заштита и спасување се означуваат на начин што водачите на екипи, командири на одделенија и командири на водови носат ознака со правоаголни ширити со широчина 5 мм, должина на краците 40 мм и со триаголник помеѓу нив со големина 17 мм. Темето на рамностран триаголник кој е во златно-жолта боја и е свртен надолу. Водачот на екипа носи ознака со еден ширит, командирот на одделение носи ознака со два ширити, а командирот на вод носи ознака со три ширити во златно-жолта боја. Растојанието помеѓу ширитите е 5 мм.

Функционалните ознаки на униформите на припадниците на републичките сили за заштита и спасување во штабовите за заштита и спасување се означуваат со ширити со димензија 60 x 10 мм и рамностран триаголник.

Означувањето од став 2 на овој член, се врши според следното:

1. Членот на подрачен штаб, началникот на подрачен штаб и командантот на подрачен штаб за заштита и спасување носат ознака со два ширити со златно-жолта боја.

Членот на подрачен штаб носи ознака со еден триаголник, началникот на подрачен штаб носи ознака со два триаголници, а командантот на подрачен штаб носи ознака со три триаголници во златно-жолта боја.

2. Членот на главен штаб и началникот на главен штаб на републичките сили носат ознаки со три ширити со златно-жолта боја. Членот на главниот штаб носи ознака со еден триаголник, а началникот на главен штаб носи ознака со два триаголници со златно-жолта боја.

3. Командантот на Главниот штаб за заштита и спасување носи ознака со штит со темносина подлога на кој има венец со ловорови гранчиња со златно-жолта боја, на горниот дел има круг со портокалова боја во кој на средина има рамностран триаголник со темносина боја. Штитовите се со димензија: ширина 70 мм и височина 80 мм.

Функционалните ознаки на униформите на припадниците на републичките сили за заштита и спасување според функциите во единиците за заштита и спасување се дадени во Прилог бр.3, кој е составен дел на оваа уредба.

**Функционални ознаки на униформите на припадниците на
просторните сили за заштита и спасување според функциите во
единиците за заштита и спасување**

Член 5

Функционалните ознаки на униформите на припадниците на просторните сили за заштита и спасување според функциите во единиците за заштита и спасување се означуваат на начин што водачите на екипи, командири на одделенија и командири на водови носат ознаки со правоаголни ширити со ширина 5 мм, должина на краците 40 мм и со триаголник помеѓу нив со големина 17 мм. Темето на рамностран триаголник кој е во црвена боја и е свртено надолу. Водачот на екипата носи ознака со еден ширит, командирот на одделение носи ознака со два ширити, а командирот на вод носи ознака со три ширити. Растојанието помеѓу ширитите е 5 мм.

Функционалните ознаки на униформите на припадниците на просторните сили за заштита и спасување во штабовите за заштита и спасување се означуваат со тесни и широки ширити и рамностран триаголник. Широките ширити се со димензија 60 x 10 мм, а тесните ширити се со димензија 60 x 5 мм.

Означувањето од став 2 на овој член, се врши според следното:

1. Членот на штаб во трговски друштва, јавни претпријатија и установи, началникот на штаб во трговските друштва, јавните претпријатија и установи и командант на штабот во трговските друштва, јавните претпријатија и установи на просторните сили во единиците на локалната самоуправа носат ознака со еден тесен и еден широк ширит со црвена боја. Членот на штаб во трговски друштва, јавни претпријатија и установи носи ознака со еден триаголник, началникот на штаб во трговски друштва, јавни претпријатија и установи носи ознака со два триаголници и командантот на штабот во трговски друштва, јавни претпријатија и установи носи

ознака со три триаголници со црвена боја.

2. Членот на штаб во единици на локална самоуправа, началникот на штаб во единици на локална самоуправа и командантот на штаб во единици на локална самоуправа носат ознаки со два широки ширити со црвена боја. Членот на штаб во единици на локална самоуправа носи ознака со еден триаголник, началникот на штаб во единици на локална самоуправа носи ознака со два триаголници и командантот на штаб во единици на локална самоуправа носи ознака со три триаголници со црвена боја.

Функционалните ознаки на униформите на просторните сили за заштита и спасување според функциите во единиците за заштита и спасување се дадени во Прилог бр.4, кој е составен дел на оваа уредба.

III. БОЈА, СВЕТОСНИИ ЗВУЧНИ УРЕДИНА ВОЗИЛАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ И НА ВОЗИЛАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ ПРОСТОРНИТЕ СИЛИ И НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО МИР И ВО ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Боја, светлосни и звучни уреди на возилата на републичките и просторните сили за заштита и спасување што се користат во мир и во вонредна состојба

Член 6

Бојата на возилата што ги користат републичките сили за заштита и спасување е бела.

Член 7

Светлосните уреди на возилата што ги користат републичките и просторните сили за заштита и спасување се поставени во предниот дел на кровот на возилото и се со сина боја.

Член 8

Звучните уреди во возилата што ги користат републичките и просторните сили за заштита и спасување имаат најмалку четири нијанси на тонови кои рачно се регулираат при ангажирање на возилата при интервенции.

Звучните уреди од став 1 на овој член, имаат и опција за гласовна комуникација преку уредот за звучна сигнализација.

Член 9

Звучните и светлосните уреди во возилата се користат едновременно и исклучително во случај на интервенции од страна на Дирекцијата за заштита и спасување и републичките сили за заштита и спасување, како и просторните сили.

Боја на воздухопловите што ги користат републичките сили за заштита и спасување во мир и вонредна состојба

Член 10

Воздухопловите што ги користат републичките сили за заштита и спасување во мир и во вонредна состојба за основа ја имаат жолтата боја.

IV. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ИНА ВОЗИЛАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ ПРОСТОРНИТЕ СИЛИ, НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, НА ОБЈЕКТИТЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Обележување на возилата што ги користат републичките сили и на возилата што ги користат просторните сили за заштита и спасување

Член 11

Возилата што ги користат републичките сили за заштита и спасување имаат ознака во форма на круг. Подлогата на кругот е во портокалова боја. Во внатрешноста на кругот е поставен рамностран триаголник во темносива боја кој го допира работ на кругот. Во внатрешноста помеѓу првата и втора портокалова линија кружно е испишан текст во бела боја: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

Оznakата на возилата што ги користат просторните сили за заштита и спасување е истоветна со oznakата на возилата што ги користат републичките сили за заштита и спасување со тоа што на истата се испишува текстот: ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ и се испишува субјектот на кој му припаѓаат возилата.

Оznakите од ставовите 1 и 2 на овој член, покрај на македонски јазик се изработуваат и на англиски јазик. За време на учество на меѓународни вежби, работилници, семинари и меѓународни мисии се користат oznakите испишани на англиски јазик.

Оznakите од ставовите 1 и 2 на овој член се поставуваат на предните врати во средишниот дел на возилото со дијаметар од 350мм. На задниот дел од возилото се поставува ознака со дијаметар од 120мм на соодветен видлив дел во зависност од возилото.

Оznakите од ставовите 1 и 2 на овој член, кои се поставени напредното ветробранско стакло од внатрешна страна во долниот лев агол се со дијаметар од 100мм и се изработени со мрежа за ненамалување на видното поле.

Ознаките од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, се дадени во Прилог бр.5, кој е составен дел на оваа уредба.

Обележување на воздухопловите што ги користат републичките сили за заштита и спасување

Член 12

Обележувањето на воздухопловите што ги користат републичките сили за заштита и спасување се врши со ознака во форма на круг со дијаметар од 350 мм. Подлогата на кругот е во портокалова боја. Во внатрешноста на кругот е поставен рамностран триаголник во темносина боја кој го допира работ на кругот. Во внатрешноста на кругот помеѓу првата и втора портокалова линија кружно е испишан текст во бела боја: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

Ознаката од став 1 на овој член, покрај на македонски јазик се изработува и на англиски јазик. За време на учество на меѓународни вежби, работилници, семинари и меѓународни мисии се користи ознаката којашто е испишана на англиски јазик.

Ознаката на воздухопловите што ги користат републичките сили за заштита и спасување е дадена во Прилог бр.6, кој е составен дел на оваа уредба.

Обележување на објектите и на средствата за заштита и спасување

Член 13

Објектите (магацини, гаражи и засолништа) и средствата за заштита и спасување (пловни објекти, санки за снег, АТВ, приколка, агрегати, пумпи и друга опрема за заштита и спасување) се обележуваат со налепници или со табли определени со графички приказ и боја. Ознаката на Дирекцијата за заштита и спасување се поставува во средишниот горен дел од налепниците или на табла со дијаметар од 120 мм. Буквите се со бела или црна боја со висина од 30 мм и ширина 15 мм во зависност од заднината на налепницата или таблата. Налепницата или таблата е со должина од 700 мм и висина од 500 мм.

Ознаката на објектите и на средствата за заштита и спасување е дадена во Прилог бр.7, кој е составен дел на оваа уредба.

**V. НАЧИН НА ИСТАКНУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЗНАК
ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО СЛУЧАЈ НА
ВОЕНА СОСТОЈБАНА УНИФОРМАТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОЗНАКИ
НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ШТО СОДРЖАТ ОПАСНИ
СИЛИ**

Меѓународен знак за распознавање на цивилната заштита

Член 14

Меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита во случај на воена состојба претставува рамнокрак син триаголник на портокалово поле. Подлогата на кругот е во портокалова боја. Во внатрешноста на кругот е поставен рамностран триаголник во темносина боја кој го допира работ на кругот.

Меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита во случај на воена состојба се истакнува (налепува) на униформата на припадниците на силите за заштита и спасување на истото место на униформата на кое се нашиени ознаките што се користат во услови на мир и вонредна состојба.

Меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита е даден во Прилог бр.8, кој е составен дел на оваа уредба.

Обележување на градбите и инсталациите што содржат опасни сили

Член 15

Градбите и инсталациите што содржат опасни сили во услови на мир и вонредна состојба, како и во услови на прогласена војна, се обележуваат со налепници на кои е истакнат меѓународниот специјален знак за градби кои што содржат опасни сили утврден со Женевските конвенции и протоколите, кој претставува три светло портокалови кругови поставени на иста основа.

Меѓународниот специјален знак од став 1 на овој член, е даден во Прилог бр.9, кој е составен дел на оваа уредба.

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за видот и изгледот на униформата, функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и спасување, звучните уреди и обележја на возилата за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06).

Член 17

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10353/1-19
3 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.


Прилог бр.1






Функционални ознаки на работната и на свечената униформа







Прилог бр.2

Функционални ознаки на униформата на специјалните сили за заштита и спасување









Прилог бр. 3


Функционалниотзнаки на униформите на припадниците на републичките сили за заштита и спасување според функциите во единиците за заштита и спасување




Водач на екипа




Командир на одделение




Командир на вод




Член на подрачен штаб




Началник на подрачен штаб



Командант на подрачен штаб



Член на главен штаб




Началник на главен штаб




Командант на
главен штаб

Прилог бр. 4

Функционални ознаки на униформите на просторните сили за заштита и спасување според функциите во единиците за заштита и спасување




Водач на екипа




Командир на одделение




Командир на вод




Член на штаб во трговски друштва, јавни претпријатија и установи




Началник на штаб во трговски друштва, претпријатија и установи




Командант на штаб во јавни трговски друштва, јавни претпријатија и установи



Член на штаб во единици на локална самоуправа




Началник на штаб во единици на локална самоуправа



Командант на штаб во единици на локална самоуправа

Прилог бр.5

Ознаки на возилата што ги користат републичките сили и на возилата што ги користат просторните сили за заштита и спасување




Прилог бр.6

Ознака на воздухопловите што ги користат републичките сили за заштита и спасување




Прилог бр.7

Ознака на објектите и на средствата за заштита и спасување




Прилог бр. 8

Меѓународен знак за распознавање на цивилната заштита



Прилог бр. 9

Меѓународен специјален знак за градби кои што содржат опасни сили утврден со Женевските конвенции и протоколите



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1045.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА КОЛИЧИНАТА НА СЕМЕНСКИОТ И САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД СОРТА КОЈА Е ВО ПОСТАПКА НА ИСПИТУВАЊЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО НАЦИОНАЛНАТА СОРТНА ЛИСТА ОД ЖИТНИ, ФУРАЖНИ, РЕПА, ГРАДИНАРСКИ, МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА, КОМПИР, ТУТУН И ВИНОВА ЛОЗА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во национална сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза, за која по барање на снабдувачот може да се дозволи трговија и начинот на водење на евиденција.

Член 2

Количините на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во националната сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза се:

Култура (вид)	
ЖИТНИ РАСТЕНИЈА	
Обичен овес (<i>Avena sativa</i> L.)	150
Обична елда (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	100
Јачмен (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	150
Ориз (<i>Oryza sativa</i> L.)	150
Обично просо (<i>Panicum miliaceum</i> L.)	20
Канарска трева (<i>Phalaris canariensis</i> L.)	20
‘Рж (<i>Secale cereale</i> L.)	150
Обичен сирак (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench)	30
Судански сирак (<i>Sorghum sudanense</i>)	30
Хибрид од обичен сирак и суданска трева (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) x <i>Sorghum sudanense</i> Stapf.)	30
Тритикале (<i>Triticale</i> sp.)	150
Обична пченица (<i>Triticum aestivum</i> L.)	150
Тврда пченица (<i>Triticum durum</i> Desf.)	150
Спелта пченица (<i>Triticum spelta</i> L.)	150
Пченка (освен пченка за пуканки и шеќерна пченка) (<i>Zea mays</i> L. (partim))	20
ФУРАЖНИ РАСТЕНИЈА И РЕПА	
Класести треви (<i>Agrostis canina</i> L. ; <i>Agrostis alba</i> L. ; <i>Agrostis vulgares</i> L. ; <i>Agrostis capillaris</i> L. ; <i>Agrostis stolonifera</i> L. ; <i>Agrostis gigantea</i> Roth. ; <i>Alopecurus pratensis</i> L. ; <i>Arrhenatherum elatius</i> L. ; <i>Bromus inermis</i> Leuss. ; <i>Bromus sterilis</i> L. ; <i>Bromus erectus</i> Huds. ; <i>Bromus racemosus</i> L. ; <i>Bromus atharticus</i> Vahl. ; <i>Bromus sitchensis</i> Trin. ; <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. ; <i>Poa pratensis</i> L. ; <i>Poa trivialis</i> L. ; <i>Dactylis glomerata</i> L. ; <i>Festuca arundinacea</i> Schreber. ; <i>Festuca filiformis</i> Pourr. ; <i>Festuca ovina</i> L. ; <i>Festuca pratensis</i> Hudson. ; <i>Festuca rubra</i> L. ; <i>Lolium italicum</i> L. ; <i>Lolium multiflorum</i> Lam. ; <i>Lolium perenne</i> L. ; <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth. ; <i>Phalaris aquatica</i> L. ; <i>Phalaris bertolonii</i> DC. ; <i>Pheleum pratense</i> L. ; <i>Poa annua</i> L. ; <i>Poa nemoralis</i> L. ; <i>Poa palustris</i> L. ; <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. ; <i>Festuca</i> ssp. X <i>Lolium</i> ssp.)	50

Мешункасти растенија (<i>Hedysarum oronarium</i> L. ; <i>Lotus corniculatus</i> L. ; <i>Lupinus albus</i> L. ; <i>Lupinus angustifolius</i> L. ; <i>Lupinus luteus</i> L. ; <i>Medicago sativa</i> L. ; <i>Medicago arvicularis</i> All. ; <i>Medicago arabica</i> L. All. ; <i>Medicago falcata</i> L. ; <i>Medicago lupulina</i> L. ; <i>Medicago x varia</i> T. Martyn. ; <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. ; <i>Pisum sativum</i> L. ; <i>Trifolium alexandrinum</i> L. ; <i>Trifolium subterraneum</i> L. ; <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. ; <i>Vicia faba</i> L. ; <i>Vicia pannonica</i> Crantz. ; <i>Vicia sativa</i> L. ; <i>Vicia villosa</i> Roth.)	10
Други видови на фуражни растенија ((<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. ; <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. ; <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. ; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.))	50
Рена ((<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>Crassa</i> ; <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i> (<i>sacharifera</i>))	5
ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА	
Кромид (<i>Allium cepa</i> L.)	5
Праз (<i>Allium porrum</i> L.)	5
Маргаритка (<i>Anthriscus cerefolium</i> L.)	2
Геревиз (<i>Apium graveolens</i> L.)	3
Шпаргла (<i>Asparagus officinalis</i> L.)	2
Блитва (<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>Vulgaris</i>)	2
Цвекло (<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef)	2
Лиснат кељ (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef var. <i>sabellica</i> L.)	2
Карфиол (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Botrytis</i> (L.) Alef var. <i>botrytis</i> L.)	2
Брокола (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef var. <i>cytosa</i> Duch.)	2
Кељ пупчар (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC)	2
Главести кељ (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L) Alef var. <i>subauda</i> L.)	2
Бела зелка (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef var. <i>alba</i> DC)	1
Црвена зелка (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef var. <i>rubra</i> DC)	1
Алабаш (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef var. <i>gongylodes</i> L.)	3
Кинеска зелка (<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.)	1
Репка (<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapa</i> L.)	2
Пиперка (<i>Capsicum annuum</i> L.)	0,5
Ендивиа (<i>Cichorium endivia</i> L.)	1
Цикорија (<i>Cichorium intybus</i> L.)	0,5
Лубеница (<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai)	1
Диња (<i>Cucumis melo</i> L.)	1
Краставица (<i>Cucumis sativus</i> L.)	1

Тиква печенка (<i>Cucurbita maxima Duchesne</i>)	1
Обична тиква (<i>Cucurbita pepo L.</i>)	1
Артичока (<i>Cynara cardunculus L.</i>)	2
Морков (<i>Daucus carota L.</i>)	0,5
Анасон (<i>Foeniculum vulgare Miller</i>)	5
Салата (<i>Lactuca sativa L.</i>)	1
Домат (<i>Lycopersicon lycopersicum Mill.</i>)	0,5
Магданос (<i>Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill</i>)	0,5
Ситен грав (<i>Phaseolus coccineus L.</i>)	15
Грав, боранија (<i>Phaseolus vulgaris L.</i>)	15
Грашок (<i>Pisum sativum sp. Sativum L.</i>)	15
Репичка (<i>Raphanus sativus L.</i>)	2
Црн корен (<i>Scorzonera hispanica L.</i>)	1
Патлиџан (<i>Solanum melongena L.</i>)	1
Спанаќ (<i>Spinacia oleracea L.</i>)	15
Мотовилец (<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>)	3
Бакла (<i>Vicia faba L.</i>)	15
Шекерна пченка, пуканки (<i>Zea mays L.</i>)	20
МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА	
Кикиритки (<i>Arachis hypogea L.</i>)	50
Кафеав синап (<i>Brassica juncea (L.) Czern</i>)	20
Маслодајна репка (<i>Brassica napus L. ssp.oleifera (DC)</i>)	10
Црн синап (<i>Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.</i>)	20
Сурепка (огрштица) (<i>Brassica rapa L. ssp. oleifera (DC.) Metzg</i>)	10
Коноп (<i>Cannabis sativa L.</i>)	5
Сафлор (шафраника) (<i>Carthamus tintctorius L.</i>)	10
Ким (<i>Carum carvi L.</i>)	5
Соја (<i>Glycine max (L.) Merrill</i>)	100
Памук (<i>Gossypium ssp. L.</i>)	50
Сончоглед (<i>Helianthus annuus L.</i>)	30
Лен (<i>Linum usitatissimum L.</i>)	30
Афион (<i>Papaver somniferum L.</i>)	1
Бел синап (<i>Sinapis alba L.</i>)	20
Сусам (<i>Sesamum indicum L.</i>)	20
КОМПИР	
Компир (<i>Solanum tuberosum L.</i>)	500

ТУТУН	
Тутун (<i>Nicotiana tabacum</i> L.) -ориенталски - ароматични типови на тутун -полуориенталски - дополнителни типови на тутун -крупнолисни типови на тутун	0,5

Култура (вид)	
ВИНОВА ЛОЗА	количини во броја
Винова лоза (<i>Vitis vinifera</i>)	100

Член 3

Евиденцијата за количините на семенскиот и садниот материјал од член 2 на овој правилник се води електронски и на хартија во бела боја во А4 формат и ги содржи следните податоци:

- реден број,
- снабдувач (назив и адреса),
- број на барање и датум,
- култура (вид)
- сорта/подлога,
- количина на семенски/саден материјал,
- вид на пакување,
- број на парцела и површина на која е поставен семенскиот/садниот материјал и
- забелешка.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во национална сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир и винова лоза и начин на водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/15).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 109 -101/1
2 март 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**1046.**

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/ 12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Државната изборна комисија на седницата одржана на 6.3.2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ**

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисији, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 9.5.2016 година, број 08-1304/5 од 10.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 92 од 11.5.2017 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 198 од 29.10.2016 година, број 08-2788/3 од 3.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 201 од 4.11.2016 година, број 08-2788/5 од 9.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 203 од 10.11.2016 година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 204 од 14.11.2016 година, број 08-2788/9 од 22.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 207 од 22.11.2016 година, број 08-2788/11 од 28.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 210 од 28.11.2016 година, број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, број 08-1608/1 од 18.8.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 113 од 18.08.2017 година, број 08-1608/3 од 22.8.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 116 од 23.8.2017 година, број 08-1608/5 од 30.8.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 120 од 1.9.2017 година, број 08-1608/7 од 6.9.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 124 од 07.09.2017 година, број 08-1608/9 од 13.9.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 127 од 13.09.2017 година, број 08-1608/11 од 20.9.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 132 од 20.9.2017 година, број 08-1608/13 од 4.10.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 142 од 5.10.2017 година, број 08-1608/15 од 10.10.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 145 од 12.10.2017 година, одлука број 08-1608/17 од 11.10.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 145 од 12.10.2017 година, Заклучок број 08-1608/19 од 27.10.2017 година објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 154 од 1.11.2017 година, број 08-1589/1 од 17.8.2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 154 од 20.8.2018 година, одлука број 08-1589/3 од 30.8.2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 160 од 30.8.2018 година, одлука број 08-498/1 од 22.2.2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 44 од 22.2.2019 година, одлука број 08-498/3 од 12.3.2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“, одлука број 08-498/5 од 12.4.2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и одлука број 08-662/1 од 2.3.2020 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател,

заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисији поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија ДОЛНЕНИ членот БЕХАР АЛИУ вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковен договор, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира НЕЦАТ КАМИЛИ вработен во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците.

2. Во составот на Општинската изборна комисија ЈЕГУНОВЦЕ членот НАДА ТАСЕВСКИ вработена во Службата за општи и заеднички работи на Влада на РСМ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира МИРЈАНА ЈАКИМОСКА вработена во Агенција за вработување на РСМ.

Заменик членот ЕЛЕОНОРА РИСТОВСКА, вработена во Архив на Македонија Ц.О. Скопје, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЖАКЛИНА МАТОВСКА-РИСТОВСКА членот ТРАЈАНКА КОРТОВА вработена во Секретаријат за европски прашања, СЕ РАЗРЕШУВА.

Заменик членот ЦЕВДЕТ БЕЈСЕЛИ, вработен во Општина Јегуновце, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира АЛИ БЕЈСЕЛИ вработен во Јавно претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на РСМ“ Скопје.

3. Во составот на Општинската изборна комисија ВАЛАНДОВО членот ТРАЈАНКА КОРТОВА вработена во Секретаријат за европски прашања, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ВИОЛЕТА ШУНТОВА вработена во Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ.

4. Во составот на Општинската изборна комисија ГОСТИВАР заменик претседателот ЖАКЛИНА МАРКОВСКА вработена во Биро за развој на образованието, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира ЈОВАНА ЛАЗАРСКА БЛАЖЕСКИ вработена во Општина Гостивар.

5. Во составот на Општинската изборна комисија КОНЧЕ членот ЈУЛИЈАНА ЈАКИМОВСКА вработена во Општина Радовиш, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ЛИЛЈАНА ПЕТРОВА вработена во Агенција за вработување на РСМ.

6. Во Општинската изборна комисија БОСИЛОВО претседателот ЗОРАНЧО МИХАИЛОВ вработен во Државен Архив на РСМ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира НИКОЛА ГОРГИЕВ вработен во Јавно претпријатие за комунални дејности „Огражден“ П.О. Босилово.

7. Во составот на Општинската изборна комисија КАРПОШ членот СНЕЖАНА ДОНЕВСКА вработена во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ЛИДИЈА ПОПОВА вработена во Агенција за катастар на недвижности-Скопје.

8. Во составот на Општинската изборна комисија НЕГОТИНО членот МИЛЕ ХАЦИСКИ вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, СЕ РАЗРЕШУВА.

9. Во Општинската изборна комисија НОВО СЕЛО претседателот МЕРИ АВРАМОВА вработена во Општина Ново Село, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ЈАГОТКА ЈОВАНОВСКА вработена во Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат Скопје.

10. Во Општинската изборна комисија ЧУЧЕР САНДЕВО членот СНЕЖАНА КОЛЕВСКА вработена во Министерството за животна средина и просторно планирање, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СЛАВИЦА ПИЖЕВСКА вработена во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Скопје.

II. Барањето на Општинската изборна комисија ЧАИР за разрешување на членот ВЕДРАН ЈОВАНОВСКИ вработен во Државниот завод за ревизија, СЕ ОТФРЛА, од причина што за наведеното не постои законска пречка согласно одредбите од член 18 став 2 алинеја 1 да биде член на изборен орган.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за член на општинска изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Доставување на барање за изземање по пошта не е дозволено.

Бр. 08-662/3
9 март 2020 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Оливер Деркоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

1047.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-96 од 11.12.2019 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на министерка без ресор задолжена за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на ЛОКО ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 16.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-96 од 11.12.2019 година поднесени од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, застапувана од страна на министерката без ресор задолжена за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на ЛОКО ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса Алексо Демниевски бр. 66, Скопје како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

1. Плаќање во износ на персонален данок на доход по основ на исплатени плати на вработените за период од 10 години;
2. Плаќање во износ на данок на добивка за период од 10 години;
3. Исплата на готовински грант во износ до 10% од износот на оправдани инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност;
4. Исплата на готовински грант за креирање на нови работни места за вработени на неопределено време со вработување на полно работно време и основна нето месечна плата од најмалку 50% повисока од минималната нето плата предвидена со Законот за минимална плата, и тоа: износ од 2.000 евра по работно место за вработување до 300 лица, износ од 3.000 евра по работно место за вработување од 301 до 500 лица, износ од 3.500 евра

по работно место за вработување од 501 до 1.000 лица, износ од 4.000 евра по работно место за вработување од 1.001 до 2.000 лица и

5. Помош во износ од 10% од износот на оправдани инвестициски трошоци но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност годишно за период од најмногу 5 години

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на железнички возила и претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош.

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако примателот на помошта инвестира вкупен износ од најмалку 15.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицијата.

Износот на вкупно доделената државна помош не може да надмине 7.500.000 евра во денарска противвредност.

Уп Бр. 10-96

16 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р **Владимир Наумовски, с.р.**

1048.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Јунајтед Линк д.о.о. Белград со седиште на адреса Булевар Зоран Ѓинѓиќ 8а, 11000 Белград Србија, доставено преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед Линк д.о.о. Белград со регистрирано седиште на адреса Булевар Зоран Ѓинѓиќ 8а, 11000 Белград Србија ќе стекне контрола над Тако Лако Шоп д.о.о. Добановци со седиште на ул. Маршал Тито бр. 206, Добановци, Белград Србија, преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп Бр. 08-89

26 декември 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

1049.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од АИ Сирона (Луксембург) Аквизишн С.а р.л. (AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.), со регистрирано седиште на 5, руе де Кеписа, Л-1313 Луксембург, поднесено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која АИ Сирона (Луксембург) Аквизишн С.а р.л. (AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.), со регистрирано седиште на 5, руе де Кеписа, Л-1313 Луксембург, стекнува самостојна контрола над Алвоген ЦЕЕ кфт (Alvogen CEE kft), со регистрирано седиште на 1065 Будимпешта, ул. Бајчи-Зилински 41. 3. кат 10, Унгарија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп Бр. 08-94

26 декември 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

1050.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-92 од 11.12.2019 година поднесено од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ Илинден, на седницата одржана на 26.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-97 од 11.12.2019 година, поднесено во име на Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Илинден со седиште на адреса Технолошко индустриска развојна зона 102 бр. 2 блок 2 Бунарцик, Илинден, како корисник на државната помош, утврди дека мерките

- (1) Државна помош во висина од 10% од износот на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување 14.5.2024 година или претходен датум на кој корисникот на помошта ќе го извести давателот на помошта по писмен пат дека го реализирал инвестицискиот проект, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност годишно за период од пет години во годишни транши од по 1.000.000 евра во денарска противвредност и тоа:

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2019 година за добивање на првата транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2020 година за добивање на втората транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2021 година за добивање на третата транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2022 година за добивање на четвртата транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2023 година за добивање на петтата транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност

- (2) Државна помош за создавање нови работни места за вработени со договори за вработување на полно работно време за кои основната месечна бруто плата ќе биде најмалку 50% повисока од износот на минималната бруто плата пропишана со Законот за минимална плата на денот на потпишување на Договорот, и тоа:

износ од 2.000 евра во денарска противвредност по работно место за креирање на првите 300 нови работни места;

износ од 3.000 евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 301-то до 500-то ново работно место;

износ од 3.500 евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 501-то до 1.000-то ново работно место;

износ од 4.000 евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 1.001-то до 2.000-то ново работно место

- (3) Дополнителна државна помош во висина од 10% (десет проценти) од инвестираниот износ на оправдани инвестициски трошоци направени до датумот на завршување 14.5.2024 година, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност годишно за период од пет години во годишни транши од по 1.000.000 евра во денарска противвредност и тоа:

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2020 година и дека ги зголемил приходите во споредба со 2019 година за добивање на првата транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано износ од најмалку 20.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2021 година и дека ги зголемил приходите за најмалку 5% во споредба со просекот од 2019 и 2020 година за добивање на втората транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано износ од најмалку 30.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2022 година и дека ги зголемил приходите за најмалку 5% во споредба со просекот од 2019, 2020 и 2021 година за добивање на третата транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 40.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2023 година и дека ги зголемил прихо-

дите за најмалку 5% во споредба со 2020, 2021 и 2022 година за добивање на четвртата транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

под услов корисникот на помошта да достави доказ до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до 14.5.2024 година и дека ги зголемил приходите за најмалку 5% во споредба со 2021, 2022 и 2023 година за добивање на петтата транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на амбалажа од пластични маси за пакување и претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош.

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако корисникот на помошта инвестира вкупен износ од најмалку 15.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до 14.5.2024 година или, да инвестира најмалку 4.000.000 евра во денарска противвредност и да вработи најмалку 300 вработени до 14.5.2024 година или до претходен датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект.

Корисникот на помошта е обврзан да го задржи вкупниот број на вработени за кои добил државна помош во период од пет години сметано од датумот на завршување на инвестицијата, односно од 14.5.2024 година или од претходен датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект.

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години сметано од 14.5.2024 година или од претходен датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект. Доколку корисникот не ја одржи инвестицијата за наведениот период, ќе го врати вкупниот износ на примената државна помош со вклучена каматна стапка во согласност со законите и прописите на Република Македонија.

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицијата за износ до 50.000.000 евра во денарска противвредност. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 50.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 50.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 25% од пот-

врдениот износ на оправдани инвестициски трошоци. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 100.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 100.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 17% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.

Уп Бр. 10-97
26 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

1051.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-98 од 12.12.2019 година, согласно Програмата за инвестирање во животната средина за 2020 година поднесено од Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 08-6616/1 од 10.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 26.12.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-98 од 12.12.2019 година, поднесено од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање како давател на државната помош, утврди дека:

1.1 Мерката содржана во член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2020 година под наслов Изработка на техничка документација и изградба на канализациски системи и системи за одведување и пречистување на отпадни води во износ од 35.000.000 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;

1.2 Мерката содржана во член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2020 година под наслов Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 5.000.000 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;

1.3 Мерката содржана во член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2020 година под наслов Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 8.000.000 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;

1.4 Мерката содржана во член 4 точка 4 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2020 година под наслов Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми и проекти за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 7.000.000 денари претставува државна помош во

смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за животна средина и просторно планирање, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за заштита на животната средина согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 15 и член 22 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 03/14), само во случаевите кога станува збор за финансирање на студии, програми, проекти и други слични активности за користење на обновливи извори на енергија;

1.5 Мерката содржана во член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2020 година под наслов Поддршка на мерки и активности за намалување на загадувањето на воздухот во Република Македонија во износ од 10.000.000 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош и

1.6 Мерката содржана во член 4 точка 7 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2019 година под наслов Трошоци за спроведување на програмата во износ од 3.000.000 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

УП Бр. 10-98
26 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

1052.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-99 од 16.12.2019 година поднесено од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош за втор инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ Македонија ДООЕЛ Охрид, на седницата одржана на 26.12.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-99 од 16.12.2019, поднесено во име на Владата на Република Северна Македонија како давател на државната помош, од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни, за доделување на планирана регионална помош на КОСТАЛ Македонија ДООЕЛ Охрид, утврди дека мерките за реализација на вториот инвестициски проект:

- (1) државна помош доделена во четири транши во висина од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, реализирани до 31.12.2022 година или до претходен датум на кој корисникот на помошта ќе го извести по писмен пат давателот на помошта дека го реализирал вториот инвестициски проект, но не повеќе од 1.000.000 евра годишно во денарска противвредност за секои инвестирани најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност оправдани инвестициски трошоци, која ќе биде исплаќана во годишни транши;

- (2) дополнителна државна помош доделена во четири транши во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до 31.12.2022 година или до претходен датум на кој корисникот на помошта ќе го извести по писмен пат давателот на помошта дека го реализирал вториот инвестициски проект, но не повеќе од 1.000.000 евра годишно во денарска противвредност, која ќе биде исплаќана во годишни транши, по исполнување на посебните услови од страна на корисникот на државната помош во врска со бројот на вработените да е повисок од просечниот број на вработени во претходните три години и зголемување на приходите од дејноста за најмалку 5% во споредба со просечните годишни приходи од дејност во претходните 3 години;

- (3) државна помош за создавање на нови работни места, за нововработените кои се вработени на неопределено време со полно работно време и со основна нето месечна плата од најмалку 18.600 денари за 350 нововработени, при што државната помош за креирање на првите 300 работни места ќе изнесува 2.000 евра во денарска противвредност за едно работно место, а за дополнителните 50 нови работни места ќе изнесува 3.000 евра во денарска противвредност за едно работно место;

- (4) плаќање на износот на персоналниот данок на доход по основ на исплатени плати на нововработените, во период од 10 години, почнувајќи од 1 јануари 2019 година;

- (5) плаќање на износот на данокот на добивка, во период од 10 години, почнувајќи од првата наредна година по годината во која ќе се потпише договорот за доделување на државна помош претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за инвестирање во материјални и нематеријални средства поврзани со проширување на капацитетот за производство на фабриката во индустриската зона „Косел“ и таквата помош претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако корисникот на помошта инвестира вкупен износ од најмалку 15.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до 31.12.2022 година или до претходен датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект.

Корисникот на помошта е обврзан да го задржи вкупниот број на вработени за кои добил државна помош во период од пет години сметано од датумот на завршување на инвестицијата, односно од 31.12.2022 година или од претходен датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект.

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години сметано од 31.12.2022 година или од претходен датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект. Доколку корисникот не ја одржи инвестицијата за наведениот период, ќе го врати вкупниот износ на примената државна помош со вклучена каматна стапка во согласност со законите и прописите на Република Македонија.

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицијата за износ до 50.000.000 евра во денарска противвредност. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 50.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 50.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 25% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 100.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 100.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 17% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп Бр. 10-99

26 декември 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1053.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Јунајтед Груп Бугарија ЕООД (Јунајтед Груп Бугарија) со регистрирано седиште на ул. Алабин бр.56, 2ри спрат, 1000 Софија, Бугарија преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед Груп Бугарија ЕООД (Юнајтед Груп Бугарија), со регистрирано седиште на ул. Алабин бр.56, 2ри спрат, 1000 Софија, Бугарија, ќе стекне самостојна контрола над Вива Телеком Бугарија ООД (Вива Телеком Бугарија), со регистрирано седиште на ул. Проф. Фридрих Нансен, бр. 37А, 5ти спрат, 1142 Софија, Бугарија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

УП Бр. 08-93
26 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1054.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото страна Ромгрин Универзал Лимитед со регистрирано седиште на Продрому и Димитракопоулоу 2, 5ти спрат, 1090 Никоџија, Кипар преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Ромгрин Универзал Лимитед (Romgreen Universal Limited), со регистрирано седиште на Продрому и Димитракопоулоу 2, 5ти спрат, 1090 Никоџија, Кипар ќе стекне самостојна контрола над Елтекс Рисајклинг С.Р.Л. (Eltex Recycling S.R.L.), со регистрирано седиште на ул. 5, Октавиан Гога, Орадеја округот Бихор, Романија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учес-

јата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

УП Бр. 08-91
26 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1055.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Оушн Рејл Логистикс С.А (Ocean Rail Logistics S.A.) со регистрирано седиште на 44, Chatzikiriakou Av., 18538 Пиреј, Грција и лицето Антониос Панагопулос, грчки државјанин, роден XXX година, со број на пасош XXX, издаден на XXX година од Грција преку адвокат Душица Бојковска од Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Оушн Рејл Логистикс С.А (Ocean Rail Logistics S.A.) со регистрирано седиште на ул. 44 Чацикиријакоу Ав., 18538, Пиреј, Грција (44, Chatzikiriakou Av., 18538 Пиреј, Грција) и лицето Антониос Панагопулос, грчки државјанин, роден XXX година, со број на пасош XXX, издаден на XXX година од Грција ќе стекнат заедничка контрола над Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс Лимитед, (Piraeus Europe Asia Rail Logistics Limited) со регистрирано седиште на ул. 35 Пикадили, Лондон W1J 0LP, Обединетото Кралство (35 Piccadilly, Лондон, W1J 0LP, Обединетото Кралство), преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000630-95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп Бр. 08-85

26 декември 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1056.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 став (1) точка 2) и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентрација поднесено од МК Груп д.о.о. Белград (МК Group d.o.o.Beograd), со седиште на адреса Булевар Михајло Пупин 115е, Белград, Република Србија, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која МК Груп д.о.о. Белград (МК Group d.o.o.Beograd), со седиште на адреса Булевар Михајло Пупин 115е, Белград, Република Србија ќе стекне самостојна контрола над друштвото Викторија Груп а.д. Белград (VictoriaGroupa.d.Beograd), со седиште на адреса Булевар Михајло Пупин 115б, Белград, Република Србија, и неговите зависни друштва, преку купопродажба на акции, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот

на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

УП Бр. 08-90

26 декември 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1057.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-103 од 23.12.2019 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДОО-ЕЛ Илинден, на седницата одржана на 27.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-103 од 23.12.2019 година, поднесено во име на Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден со седиште на адреса Технолошко индустриска развојна зона Бунарцик бр. 2/11 Бунарцик, Илинден како корисник на државната помош, утврди дека мерките

(1) Мерката - готовински грант во висина од XX од износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект, но не повеќе од XXX евра годишно во денарска противвредност, кој ќе биде исплатен во годишни транши и тоа:

- Првата транша во износ од XXXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.6.2021 година, само под услов корисникот да достави докази до 30.4.2021 година дека до крајот на 2020 година има инвестирано износ од најмалку XXXXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци;

- Втората транша во висина од XXXXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.6.2022 година, само под услов корисникот да достави докази до 30.4.2022 година дека до крајот на 2021 година има инвестирано дополнителен износ од најмал-

ку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2021 година е над XXXX евра;

- Третата транша во износ од XXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.6.2023 година само под услов корисникот да достави докази до 30.4.2023 година додека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра

(2) Мерката - создавање нови работни места за вработени за кои месечната нето плата ќе биде најмалку XX повисока од износот на минималната нето плата пропишана согласно Законот за минимална плата, и тоа:

- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање на првите 300 нови работни места;

- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 301-то до 500-то ново работно место;

- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од 501-то до 1.000-то ново работно место;

- износ од XX евра во денарска противвредност по работно место за креирање 1001-вото до 2000-тото ново работно место

(3) Мерката – Дополнителна државна помош во форма на готовински грант во висина од XX од износот на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, но не повеќе од XXX евра годишно во денарска противвредност, ќе се исплаќа во годишни транши:

- износ од XX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2022 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2022 година, дека до крајот на 2021 година има инвестирано износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019 и 2020 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XX во споредба со просекот на приходи од работењето во 2019 и 2020 година,

- износ од XXXXXXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2023 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2023 година, дека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019, 2020 и 2021 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку X во споредба

со просекот на приходи од работењето во 2019, 2020 и 2021 година и

- износ од XXXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2024 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2024 година, дека до крајот на 2023 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2023 година е над XXXXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2020, 2021 и 2022 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку X во споредба со просекот на приходи од работењето во 2020, 2021 и 2022 година претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила и претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако корисникот на помошта инвестира износ не помал од XXXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци во Зоната до датумот на завршување на инвестицијата.

Корисникот на помошта е обврзан да создаде XX нови работни места при што ќе вработи најмалку XX вработени до датумот на завршување. Доколку на датумот на завршување на инвестицијата бројот на вработени е под XX, корисникот на државната помош ќе треба да ги креира односните дополнителни вработувања во период од 6 месеци, најмалку до потребниот број од XX.

Корисникот на помошта е обврзан да го задржи пополнителен вкупниот број на работни места за кои добил државна помош во период од пет години сметано од датумот на завршување на инвестицијата.

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицијата. Доколку корисникот не успее да го одржи своето работење, ќе го врати целокупниот износ на примена државна помош со вклучена каматна стапка пресметана согласно македонските закони и прописи.

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицијата за износ до 50.000.000 евра во денарска противвредност. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 50.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 50.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 25% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.

Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 100.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 100.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 17% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.

УП Бр.10-103
27 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

1058.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-104 од 23.12.2019 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС ДООЕЛ Илинден, на седиштата одржана на 27.12.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-104 од 23.12.2019 година, поднесено во име на Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС ДООЕЛ Илинден со седиште на адреса Технолошко индустриска развојна зона Бунарцик бр. 2/11 Бунарцик, Илинден, како корисник на државната помош, утврди дека мерките

- (1) Мерката- готовински грант во висина од XXX од износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, но не повеќе од XXX евра годишно во денарска противвредност, која ќе биде исплаќана во годишни транши и тоа:

- Прва транша во износ од XXX евра во денарска противвредност која ќе се исплати не подоцна од 30.6.2021 година, само под услов корисникот да достави докази до 30.4.2021 година дека до крајот на 2020 година има инвестирано износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци;

- Втора транша во висина од XXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.6.2022 година, само под услов корисникот да дос-

тави докази до 30.4.2022 година дека до крајот на 2021 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2021 година е над XXX евра;

- Трета транша во износ од XXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.6.2023 година само под услов корисникот да достави докази до 30.4.2023 година дека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра;

- Четврта транша во износ од XXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.6.2024 година само под услов корисникот да достави докази до 30.4.2024 година дека до крајот на 2023 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2023 година е над XXX евра и

- Петта транша во износ од XXX евра во денарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од 30.6.2025 година само под услов корисникот да достави докази до 30.4.2025 година дека до крајот на 2024 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2024 година е над XXX евра

(2) Мерката - создавање на нови работни места за вработените за кои месечната нето плата ќе биде најмалку XXX повисока од износот на минималната нето плата пропишана согласно Законот за минимална плата во Република Северна Македонија, и тоа:

- износ од XXX евра во денарска противвредност по работно место за креирање на првите XXX нови работни места;

- износ од XXX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од XXX до XXX ново работно место;

- износ од XXX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од XXX до XXX ново работно место;

- износ од XXX евра во денарска противвредност по работно место за креирање од XXX до XXX ново работно место.

(3) Мерката- Дополнителна државна помош во форма на готовински грант во висина од XXX од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, но не повеќе од XXX евра годишно во денарска противвредност, во годишни транши под посебни услови и тоа:

- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.6.2022 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.4.2022 година, дека до крајот на 2021 година има инвестирано износ од

најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019 и 2020 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XXX во споредба со просекот на приходи од работењето во 2019 и 2020 година;

- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.6.2023 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.4.2023 година, дека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019, 2020 и 2021 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XXX во споредба со просекот на приходи од работењето во 2019, 2020 и 2021 година;

- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.6.2024 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.4.2024 година, дека до крајот на 2023 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2023 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2020, 2021 и 2022 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XXX во споредба со просекот на приходи од работењето во 2020, 2021 и 2022 година;

- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.6.2025 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.4.2025 година, дека до крајот на 2024 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2024 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2021, 2022 и 2023 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XXX во споредба со просекот на приходи од работењето во 2021, 2022 и 2023 година;

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила и претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот

за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Корисникот на државната помош ќе инвестира износ не помал од XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци во Зоната, во периодот до датумот на завршување.

Корисникот на државната помош ќе создаде најмалку XXX нови работни места при што ќе вработи најмалку XXX вработени до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Доколку на датумот на завршување бројот на вработени е под XXX, корисникот на државната помош ќе треба да ги креира односните дополнителни вработувања во период од 6 месеци, најмалку до потребниот број од XXX.

Корисникот на државната помош се обврзува дека ќе ги одржи пополнети работните места за кои примил државна помош во период од 5 години од датумот на завршување.

Корисникот на државната помош ќе ја одржи инвестицијата во Зоната, во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку 5 години од датумот на завршување на инвестицискиот проект. Доколку корисникот на државната помош не успее да го одржи своето работење според овој став, корисникот го враќа целокупниот износ на примена државна помош заедно со каматната стапка пресметана согласно со македонските закони и прописи.

Корисникот на државната помош ќе финансира најмалку 25% (дваесет и пет проценти) од оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени извори или од трета страна во форма која не претставува државна помош.

Кумулативната државна помош за инвестицискиот проект ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од реално направените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Во случај на реализирани оправдани инвестициски трошоци од повеќе од 50.000.000 евра во период од три години, за делот до 50.000.000 евра од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од оправданите инвестициски трошоци, за делот од 50.000.000 евра до 100.000.000 евра кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 25% од оправданите инвестициски трошоци, додека за делот над 100.000.000 евра кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 17% од оправданите инвестициски трошоци.

Уп Бр. 10-104

27 декември 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА
СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР**

1059.

Врз основа на член 34 став (1) алинеја (6) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), Директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го донесе следното

У П А Т С Т В О
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со ова Упатство поблиску се определува начинот за спроведување на одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/2019 година) (во понатамошниот текст: Законот).

Цел на ова Упатство е да согласно Законот, на физичките и правните лица им се овозможи да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и да се обезбеди јавност и отвореност во работењето на органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања утврдени со закон и дејности од јавен интерес и политичките партии во делот на приходите и расходите (во понатамошниот текст: Имати на информации), кои се должни да овозможат информираност на јавноста.

Ова Упатство се спроведува согласно основните начела од Законот за општата управна постапка (во понатамошниот текст: ЗОУП)

Член 2

Со ова Упатство се обезбедува поедноставена примена на одредбите од Законот од страна на:

- Имати на информации од јавен карактер
- Барателите на информации од јавен карактер
- Директорот и заменикот на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
- Административните службеници вработени во Агенцијата.

II. БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД
ЈАВЕН КАРАКТЕР

Член 3

Постапката за пристап до информации од јавен карактер се смета дека е поведена со поднесување на барање од страна на барателот до имателот на информации. Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис, при што барањето поднесено во електронска форма се смета за писмено поднесено барање. Барателот е должен во ба-

рањето да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информацијата и тоа усно, во писмена форма или во електронска форма.

Кога барателот писменото барање го доставува непосредно до имателот на информации (во архивата на имателот) тогаш тој треба да има примерок од барањето на кој имателот ќе стави приемен печат со датум на приемот и архивски број, кој примерок од барањето му се враќа на барателот, а доколку нема примерок, му се дава потврда за заверен прием на барањето, како доказ за приемот. Доставувањето на барањето може да се потврди и со потпис во доставна книга.

Кога Барањето се поднесува во писмена форма и неговото доставување се врши преку пошта, потребно е тоа да биде со препорачана писмо, со повратница. Доставата се смета за уредна доколку имателот со свој потпис го потврди приемот и датумот на приемот на барањето, а повратницата поштата ќе ја врати до барателот.

Наведениот начин на доставување е важен и за барателот и за имателот затоа што, од денот на доставувањето на барањето кај имателот, почнува да тече рокот за постапување по истото.

Доколку барањето е поднесено во електронска форма (преку е-маил), имателот е должен да го заведе во уписникот за прием на барања на денот кога е извршена електронската достава, а барателот е должен да обезбеди потврда дека електронски доставеното барање е примено кај имателот. Постапката по барањето во овој случај продолжува како да е поднесено во писмена форма, а доставувањето на бараната информација треба да биде во формата наведена во барањето.

Во случај кога барањето е поднесено од страна на овластен полномошник, кон барањето треба да биде приложено уредно полномошно.

Барателот може да добие пристап до бараната информација со увид, да побара препис, фотокопија или електронски запис.

Имателот на информации е должен да му помага на барателот при остварувањето на неговите права во текот на целата постапка за пристап до информации од јавен карактер.

Усно барање

Член 4

Кога барателот бара пристап до одредена информација со усно барање, имателот на информации, доколку одговори позитивно на барањето, е должен веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена од денот на поднесување на барањето да му овозможи на барателот запознавање со содржината на бараната информација преку увид, препис, фотокопија или електронски запис од бараната информација.

Ако имателот на информацијата одговори негативно на барањето или не може веднаш да одговори на барањето, како и ако барателот има усмен или писмен приговор на начинот на запознавањето со информацијата, службеното лице за посредување со информации е должно за барањето да изготви решение, кое меѓу другото треба да содржи податоци за барателот и датум на прием на барањето.

Службеното лице е должно со решението од ставот (2) од овој член да го извести барателот за посебното барање, односно за бараната информација. При одбивањето на усното барање, натамошната постапка продолжува како по писмено барање во согласност со Законот и ова Упатство.

Писмено барање

Член 5

Барањето може да биде поднесено на образец пропишан од страна на директорот на Агенцијата или на обичен поднесок кој треба да ги содржи следните податоци:

- Назив на имателот на информацијата
- Личното име и презиме на барателот на информацијата
- Податоци за можниот застапник или ополномоштено лице, фирмата или правното лице.

Со цел олеснување на обврската за поднесување на барање, формата на писменото барање е пропишана во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за пристап до информации од јавен карактер, кој е достапен на веб-страницата на Агенцијата.

Писменото барање се доставува до имателот на информации, кој за истото одлучува во постапка утврдена во Законот. За прашањата од постапката за писмено барање кои не се уредени со Законот, се применуваат одредбите од ЗОУП.

Дополнување на барањето

Член 6

Доколку барањето е непотполно, поради што имателот не може да постапува по истото, ќе побара од барателот да го дополни барањето, со укажување на последните доколку тоа не го направи во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на известувањето.

Ако барателот не го дополни барањето во определен рок, имателот на информации ќе донесе решение за отфрлање на барањето.

Доколку барањето и по дополнувањето не ги исполнува условите од член 16 од Законот, имателот ќе го отфрли барањето со решение.

Имателот, односно службеното лице за посредување со информации е должно да му помогне на барателот при дополнување на барањето, како и при идентификација на бараните информации.

Препраќање на барањето

Член 7

Доколку имателот на информации што го примил барањето не располага со бараната информација веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето, е должен да го препрати барањето до имателот на информации кој според содржината на барањето е имател на информацијата и за тоа е должен го извести барателот.

Рокот за добивање на информацијата почнува да тече од денот на приемот на барањето кај имателот на информацијата на кој му е препратено барањето.

III. ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО

Член 8

Имателот на информации е должен да одговори на барањето за пристап до информации. Институтот „молчење на управата“ треба да се избегнува и истиот не смее да се злоупотребува во никој случај.

Имателот на информации:

- може да одговори позитивно на барањето, согласно одредбите од член 24 од Законот или
- може во целост или делумно да го одбие барањето, согласно член 25 од Законот.

Во случаите од став (2) алинеја 1 и 2 од овој член, имателот донесува решение.

Достапност на информации

Член 9

Барателот има право на пристап до секоја информација од јавен карактер која не спаѓа под исклучоците од член 6 став (1) од Законот и заштитата на интересите формулирани во истиот.

Одбивањето пристап до информации е исклучок од правилото во став (1) од ова Упатство и истото и се спроведува само доколку задолжителниот тест на штетност утврди поголема штета врз интересот кој се заштитува во случај на објавување на информацијата.

Форма на давање на бараната информација

Член 10

Имателот на информацијата ја дава информацијата во бараната форма. Исклучок од ова правило е ако бараната информација веќе постои во однапред пропишана форма и е достапна за јавноста.

Ако имателот утврди дека за барателот е поповолно и побрзо бараната информација да се достави во поинаква форма од бараната, имателот може да го исконтактира барателот и заеднички да ја договори формата на бараната информација, по што имателот ќе ја достави бараната информација во договорената форма и ќе ја образложи причината за ваквиот начин на доставување.

Рок на постапување

Член 10

Имателот на информации е должен по барањето да одговори веднаш, односно најдоцна 20 дена од приемот на барањето.

Рокот за одговор може да се продолжи најмногу до 30 дена само кога бараната информација е обемна, или кога на барателот му се овозможува делумен пристап до бараната информација согласно член 6 став (4) од За-

конот. За продолжувањето на рокот, имателот е должен да го извести барателот веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од приемот на барањето.

Одговорени барања

Член 11

Ако барателот веќе добил позитивен одговор за пристап до одредена информација, а во рок од три месеци поднесе исто или слично барање до истиот имател на информации, имателот нема обврска одново да одговара на барањето, но е должен да го извести барателот дека веќе му е одговорено на неговото барање.

Доставување одговор по барана информација

Член 12

Доколку барателот бара да му се даде бараната информација на увид, имателот на информации е должен да го повика барателот да го изврши бараниот увид во соодветна просторија на имателот на информации, во соодветен временски период, односно во рамките на работното време на имателот на информации, при што ќе му овозможи доволно време за да може да се запознае со нејзината содржина. За извршениот увид службено лице води записник кој го потпишуваат тој и барателот.

Службено лице што го овозможува увидот е должно да преземе мерки увидот да не биде злоупотребен на начин како што е тоа утврдено во член 65 став (5) од Законот за општата управна постапка.

Кога барателот ќе ја добие бараната информација, но од неа произлезе барање за дополнителна информација поврзана со документи кои ги создал, или ги поседува имателот на информации, барателот треба да поднесе ново барање, заедно со одговорот што веќе го добил.

Кога барателот смета дека му е доставена друга информација, а не таа што е наведена во барањето, тогаш барателот треба да поднесе повторно барање, а имателот е должен по повторното барање да постапи во рок од 10 дена од неговиот прием.

Доколку имателот не постапи по повторното барање, барателот може да поднесе жалба до Агенцијата во рок од 15 дена по истекот на рокот од став (4) на овој член.

Одбивање на барањето

Член 13

При донесувањето на решение за целосно или делумно одбивање на барањето, согласно член 6 од Законот, имателот на информации треба во решението да даде образложение на причините поради кои барањето целосно или делумно е одбиено.

Службеното лице е должно да го спроведе тестот на штетност како задолжителна постапка пред одбивањето на пристапот до информации, со цел да утврди дека во конкретниот случај, со објавувањето на бараната ин-

формација, последиците врз интересот кој се заштитува се поголеми од јавниот интерес утврден со закон.

Службеното лице е должно спроведениот тест на штетност да го наведе во диспозитивот на решението, а образложението на решението мора да содржи:

- посочување на исклучокот со кој се заштитува одреден интерес, согласно член 6 став (1) од Законот и

- објаснување на конкретните факти кои довеле до заклучокот дека објавувањето на информацијата ќе го оштети, односно ќе нанесе значителна повреда на заштитениот интерес.

Постапување при молчење на управата

Член 14

Ако имателот на информацијата во рок од 20 дена, односно 30 дена не му овозможи на барателот пристап до информацијата и ако не донесе и не му достави на барателот решение за одбивање, ниту бара продолжување на рокот, се смета дека барањето е одбиено, по што барателот може да поднесе жалба до Агенцијата во рок од 15 дена, по истекот на рокот од 20 дена.

IV. ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА

Член 15

Право на правна заштита, односно право да поднесе жалба има само барателот кој поднел барање за пристап до информации од јавен карактер.

Барателот жалбата може да ја достави преку имателот или непосредно до Агенцијата, преку пошта или електронски.

Барателот има право да поднесе жалба во следните случаи:

- против решението со кое имателот на информацијата позитивно одговорил на барањето;

- против решението со кое имателот на информацијата во целост или делумно го одбил барањето;

- против решението со кое имателот го отфрлил барањето кое барателот во предвидениот рок не го дополнител;

- против решението со кое имателот ја отфрла жалбата како недопуштена, ненавремена или изјавена од неовластено лице од страна на имателот на информации, согласно член 16 став (2) од ова Упатство;

- против решението од член 16 став (4) од ова Упатство и

- ако имателот на информацијата, во рок од 20, односно 30 дена во случај кога рокот му е продолжен, односно 10 дена во случај на повторно барање, не му овозможил на барателот пристап до информацијата и ако не донел и не му доставил на барателот решение за целосно или делумно одбивање на пристапот (молчење на управата).

Во случаите од став (3) алинеја 1 до 5 од овој член, рокот за поднесување на жалба е 15 дена од денот на приемот на решението, а во случајот од став (3) алинеја 6 од овој член, рокот за поднесување е 15 дена од денот

кога завршуваат соодветните рокови од 20, односно 30 дена во случај на продолжување на рокот, односно 10 дена во случај на повторно барање.

Член 16

Кога барателот жалбата ја доставил преку имателот на информации, имателот е должен во рок од седум дена да испита дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена од овластено лице.

Недопуштената, ненавремената или од неовластено лице изјавената жалба имателот ќе ја отфрли со решение, за што е должен во рок од седум дена во електронска форма да ја извести Агенцијата.

Против решението со кое е отфрлена жалбата врз основа на ставот (2) од овој член, барателот има право на жалба. Ако Агенцијата решавајќи по жалбата најде дека жалбата е оправдана, ќе реши истовремено и по жалбата што била отфрлена.

Кога имателот ќе утврди дека жалбата е допуштена и потполно оправдана, тој ќе го замени решението што се побива со жалбата со ново решение и во рок од седум дена од приемот на жалбата во електронска форма ќе го достави решението до Агенцијата. Против новото решение странката има право на жалба.

Кога имателот ќе утврди дека жалбата е допуштена, а не е потполно оправдана, тој без одлагање, а најдоцна во рок од седум дена, во електронска форма ќе ја испрати жалбата до Агенцијата заедно со сите списи од предметот и одговор на жалбата.

Ако во случај на молчење на управата, имателот не донесе решение во рок од седум дена од приемот на жалбата, тој без одлагање во електронска форма ќе ја испрати жалбата до Агенцијата заедно со сите списи и писмено објаснување за причините поради коишто не го издал бараното решение во рок од седум дена.

Во случаите од став (3), став (4) и став (6) од овој член рокот за постапување по жалбата почнува да тече од денот на приемот на жалбата во Агенцијата.

Содржина на жалбата

Член 17

Жалбата треба да ги содржи следните елементи:

- назив, име, адреса, телефон, факс, е-маил на барателот;
- назив, име, адреса, телефон, факс, е-маил на имателот на информации.
- образложение на причините поради кои барателот не е задоволен со решението (или неговото недонесување).

Доколку жалба се поднесува против решение донесено од имател на информации, кон жалбата се приложува барањето, решението што се побива, како и доказ за прием на решението што се побива.

Во случај на молчење на управата, кон жалбата се приложува барањето кое е поднесено од страна на барателот, но за кое барателот не добил одговор од имате-

лот на информации, како и доказ дека барањето е доставено и примено кај имателот на информации.

Согласно комплетноста на документите и прилозите од став (1), (2) и (3) на овој член, при разгледување на жалбата, Агенцијата:

- може да ја предаде жалбата до назначениот имател на информации согласно член 107 од ЗОУП
- може самата да се впушти во одлучување, односно да постапи по жалбата согласно член 109 од ЗОУП.

Предавање на жалбата

Член 18

Доколку жалбата не ги содржи сите елементи од член 17 од ова Упатство, Агенцијата е должна, наредниот ден по приемот на жалбата, истата да ја достави во електронска форма до имателот на информации кој е назначен во жалбата и да побара од имателот во рок од 7 дена да испита дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена од овластено лице.

Ако жалбата е предадена и испратена непосредно на имателот од ставот (1) на овој член, истиот во рок од 7 дена ќе испита дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена од овластено лице.

Доколку жалбата е недопуштена, ненавремена или од изјавена од неовластено лице, имателот ќе донесе решение согласно член 16 став (2) на ова Упатство. Против ова решение барателот има право на жалба до Агенцијата во рок од 15 дена од приемот на истото.

Кога имателот од ставот (1) на овој член ќе утврди дека жалбата е допуштена и потполно оправдана, тој ќе го замени решението што се побива со жалбата со ново решение и во рок од 7 дена од приемот на жалбата во електронска форма ќе го достави решението до Агенцијата. Против новото решение овластениот барател има право на жалба.

Кога имателот од ставот (1) на овој член ќе утврди дека жалбата е допуштена, а не е потполно оправдана, тој без одлагање, а најдоцна во рок од 7 дена, во електронска форма ќе ја испрати жалбата до Агенцијата заедно со сите списи од предметот и одговор на жалбата.

Постапување по жалбата

Член 19

Агенцијата како второстепен орган решава по жалбата на барателот во рок од 15 дена од денот на приемот на Жалбата.

Постапувајќи по жалбата Агенцијата, со решение, може:

- Да ја отфрли како недопуштена, ненавремена, или изјавена од неовластено лице;
- Да ја уважи и да му наложи на имателот да постапи согласно Законот;
- Да ја одбие како неоснована;
- Да ја уважи и да го задолжи имателот да ја даде бараната информација;
- Да ја уважи и предметот да го врати на повторно постапување пред првостепениот орган;
- Да ја запре постапката.

Член 20

Доколку жалбата ги содржи сите елементи од член 16 од ова Упатство, Агенцијата по приемот на жалбата проверува дали истата е допуштена, навремена и изјавена од овластено лице.

Доколку Агенцијата утврди дека жалбата е недопуштена, ненавремена или изјавена од неовластено лице, со решение ќе ја отфрли жалбата.

Во случај на молчење на управата Агенцијата ќе ја уважи жалбата и ќе му наложи на имателот да постапи согласно Законот.

Агенцијата може да ја одбие жалбата или да ја уважи жалбата и да го поништи решението на имателот во целост или делумно, или да го измени.

Агенцијата ќе ја одбие жалбата кога ќе утврди дека постапката што претходела на решението е спроведена правилно и дека решението е правилно и засновано на Законот, а жалбата неоснована.

Агенцијата ќе ја одбие жалбата и кога ќе најде дека во првостепената постапка имало недостатоци, но дека тие се такви што не можеле да имаат влијание врз решавањето на работата.

Кога Агенцијата ќе најде дека првостепеното решение донесено од имателот на информации е засновано на закон но поради други причини, а не поради оние кои се наведени во решението, Агенцијата во своето решение ќе ги изложи тие причини, а жалбата ќе ја одбие.

Ако Агенцијата утврди дека во првостепеното постапување по барањето за пристап до информација е сторена неправилност која решението го прави ништовно, ќе го огласи таквото решение за ништовно, како и оној дел од постапката што е извршена по таа неправилност.

Кога Агенцијата ќе утврди дека во првостепената постапка фактите се нецелосно или погрешно утврдени, дека во постапката не се водело сметка за правилата на постапката што би биле од влијание врз решавањето на работата, или дека диспозитивот на побиваното решение е нејасен или е во противречност со образложението, Агенцијата со свое решение ќе го поништи првостепеното решение и предметот ќе му го врати на имателот на информации на повторна постапка. Во тој случај Агенцијата е должна со своето решение да му укаже на имателот на информации во кој поглед треба да се надополни постапката, а имателот на информации е должен во сè да постапи по второстепеното решение и без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на предметот, да донесе ново решение. Против новото решение странката има право на жалба.

Агенцијата може истиот предмет да го врати на имателот на информации само еднаш, без оглед на причините или пропустите во првостепената постапка.

Кога Агенцијата постапува по изјавена жалба против решение кое еднаш било поништено и вратено на повторно решавање, постапувајќи по жалбата должна е самата да го реши предметот.

Имателот на информации е должен да го спроведе решението на Агенцијата од став (11) на овој член.

Ако Агенцијата утврди дека во првостепеното решение погрешно се оценети доказите, дека од утврдените факти е изведен погрешен заклучок во однос на фактичката состојба, дека погрешно е применет правниот пропис врз основа на кој се решава работата, или ако најде дека врз основа на слободна оценка требало да се донесе поинакво решение, таа со свое решение ќе го поништи првостепеното решение и сама ќе ја реши работата.

Должност на имателот на информација

Член 21

Имателот на информации е должен во целост да постапи по насоките дадени во решението на Агенцијата со кое е уважена жалбата и предметот е вратен на повторно решавање.

Кога имателот на информации по втор пат решава за ист предмет, по повод уважена жалба должен е да го реши предметот во рок од 15 дена.

Доколку имателот на информации не постапи по насоките на Агенцијата, во случај на повторна жалба, Агенцијата е должна за непостапувањето да ја извести Прекршочната комисија.

V. ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Член 22

Службеното лице на имателот на информации е должно да подготви годишен извештај за спроведување на Законот, истиот да го достави до Агенцијата до 31 јануари во тековната година за претходната година и да го објави на веб страницата на имателот на информации.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Ова Упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 24

За непочитување на одредбите од ова Упатство, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Прекршочната комисија во Агенцијата согласно член 38 и 39 од Законот.

Член 25

Со влегувањето во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, бр. 03-674/1 од 1.12.2016 година.

Бр. 01-158/1
4 март 2020 година
Скопје

Директор,
Пламенка Бојчева, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020060